

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на  
Општината Битола  
излегува по потреба

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)



Број 1, година XLVII  
Среда, 03.02.2016  
Битола

e-mail: [bitola@t-home.mk](mailto:bitola@t-home.mk)

Врз Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Финансискиот план и Програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Финансискиот план и Програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/1  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 год., донесе

## ЗАКЛУЧОК

за усвојување Финансискиот план и Програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година

1. Се усвојува Финансискиот план и Програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/3  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма за работа на Советот на млади на Општина Битола за 2016 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма за работа на Советот на млади на Општина Битола за 2016 година, донесен на седницата на Советот на

Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/2  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 год., донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување Годишната програма за работа на Советот на млади на Општина Битола за 2016 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на Советот на млади на Општина Битола за 2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/4  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлуката за определување на висината на благајничкиот максимум**

1. Ја објавувам Одлуката за определување на висината на благајничкиот максимум, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/3  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08) и член 7а од Законот платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 32/1, 50/01, 52/01, 37/02, 41/02, 61/02, 42/03 и 13/06), Советот на Општина Битола, на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

#### **за определување на висината на благајничкиот максимум**

##### **Член 1**

Со оваа одлука се определува висината на благајничкиот максимум што може да се подигни и држи во готови пари.

##### **Член 2**

Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 100.000,00 денари

Висината на благајничкиот максимум на готови пари-девизни средства кој може да се држи во касата изнесува до

- 3.000 евра од програма АО

- 3.000 евра од програма ЕО

- 3.000 евра од програма ДО

Висината на бонови за гориво која може да се држи во благајна изнесува 200.000 денари, и тоа 100.000 денари од програма ЕО и 100.000 денари од програма ЊО

##### **Член 3**

Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои поединечно не може да бидат повеќе од 6.000 денари.

**Член 4**

Условите и начинот на наплата како и располагањето и плаќањето со пари ќе биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финансии.

**Член 5**

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/5  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ - Битола**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/4  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“, бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на

Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ - Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“-Битола бр.02-51/7 од 15.01.2016 година, донесена од Управниот одбор на претпријатието на ден 15.01.2016 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/6  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила**

1. Ја објавувам Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/5  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седница одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за воспоставување меѓуопштинска**  
**соработка помеѓу Општина Битола и**  
**Општина Могила**

**Член 1**

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат за вршење на противпожарната заштита што ја врши ТППЕ Битола со покривање на подрачјето на Општината Могила како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје со вработување на 4 извршители (пожарникар спасител или пожарникар спасител возач на специјално возило) во се согласно Законот за пожарникарството.

**Член 2**

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку склучување на договор за вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други општини.

**Член 3**

Оваа меѓуопштинска соработка се воспоставува за период една година почнувајќи од денот на потпишување на Договорот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила.

**Член 4**

Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот денот на објавување во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-03/7  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**З А К Л У Ч О К**  
**за објавување на Одлуката за оттуѓување**  
**на градежно земјиште сопственост на**  
**Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/6  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 12 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), член 36, 50 и 66 од Законот за локална самоуправа („Сл весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Сл гласник на Општината Битола“ 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за оттуѓување на градежно земјиште**  
**сопственост на Општина Битола**

**Член 1**

Со оваа Одлука Општина Битола ќе врши оттуѓување на недвижен имот - градежно изградено земјиште сопственост на Општина Битола што претставува земјиште под објект и земјиште во рамки на градежна парцела со површина од 1772м<sup>2</sup> согласно ДУП за „Североисточна стамбена зона“ Битола.

Се врши оттуѓување на дел од КП.бр. 2791 или новоформирана КП.бр. 2791/2 со површина од 80м<sup>2</sup>, дел од КП.бр. 2791 или новоформирана КП.бр. 2791/3 со површина од 114м<sup>2</sup>, КП.бр. 2797/1 со површина од 400м<sup>2</sup>, КП.бр. 2797/2 со површина од 948м<sup>2</sup> и КП.бр. 2797/3 со површина од 230м<sup>2</sup> сите запишани во имотен лист 70076 КО Битола 4 сопственост на Општина Битола врз кој е изграден објект - интернат за средношколска младина сопственост на Друштво за трговија на големо и мало Зоран Атанасовски „ВЕСТ“ увоз -извоз ДООЕЛ Битола.

**Член 2**

Оттуѓувањето на недвижниот имот од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со непосредна спогодба согласно постапка предвидена со Законот за градежно земјиште по цена определена врз основа на проценетата вредност на овластен проценител.

**Член 3**

По донесување на оваа Одлука Градоначалникот на Општина Битола ќе склучи договор со кој ќе се утврдат меѓусебните права и обврски меѓу купувачот и оттуѓувачот.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/8  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година**

1. Ја објавувам Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/7  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА**

**за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година**

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година („Службен гласник на Општината Битола“ бр.16/15), се врши дополнување на начин што во Дел II, точка 18.2-Урбанистички планови вон населено место (УПВНМ), се додава една нова точка:

„18.2.11 УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2, Г3 и Г4 м.в. „Мало Поле“ КО Битола 5-Општина Битола“.

2. Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/9  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за донесување на Општ акт за село Кишава и утврдување на услови за начинот на градење во село Кишава - Општина Битола, за кое нема урбанистички план**

1. Ја објавувам Одлуката за донесување на Општ акт за село Кишава и утврдување на услови за начинот на градење во село Кишава - Општина Битола, за кое нема урбанистички план, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/8  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) и во врска со член 22, 36 и 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### за донесување на Општ акт за село Кишава и утврдување на услови за начинот на градење во село Кишава - Општина Битола, за кое нема урбанистички план

#### Член 1

Општиот акт за село Кишава се изготвува согласно Годишната програма за урбанистичко планирање на Општина Битола за 2015 година, донесена од Советот на општината Бр. 07-40/21 од 25.12.2014 год.

#### Член 2

Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со Решение број 08- 694 од 08-06-2015 година од Градоначалникот на Општина Битола и за истата е добиена Согласност од Министерство за транспорт и врски со број 25-16951/2 од 21.12.2015 год.

#### Член 3

Предлог – Одлуката за Општ акт за село Кишава е изготвена од правно лице додел „НИМАЕР“ д.е. Скопје кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14 и 44/15).

#### Член 4

Општиот акт за село содржи, текстуален дел - Предлог Одлука, нумерички дел – табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:

- Архивски оригинал на катастарски план со граница на плански опфат.....1:2500  
- Извод од претходно изготвена планска документација ..... 1:2500  
- Сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.....1:10000  
- Граница на плански опфат на селото, наменски зони и сообраќајна поврзаност.....1:2500

#### Член 5

Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на дигитализирани катастарски планови.

**Член 6**

Со Одлуката за Општ акт за село Кишава се утврдува граница на плански опфат на село Кишава со вкупна површина од 18.25ха. Границата на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има следните координати:

	X	Y
T1	526471.8459	527137.0547
T2	526473.2409	527130.0507
T3	526483.9457	527124.9338
T4	526493.4520	527126.8168
T5	526502.3488	527108.8172
T6	526511.1871	527109.8799
T7	526526.8892	527108.0877
T8	526532.6103	527108.0877
T9	526523.3321	527092.1467
T10	526520.4415	527089.4792
T11	526537.7318	527083.0273
T12	526545.0639	527080.8880
T13	526556.1417	527081.1687
T14	526561.4328	527073.1717
T15	526567.0342	527068.8286
T16	526563.2162	527058.8164
T17	526570.2367	527048.3156
T18	526576.6297	527045.4700
T19	526581.3092	527047.5231
T20	526600.1794	527053.4313
T21	526624.1251	527049.5621
T22	526635.4700	527045.9201
T23	526635.9144	527033.1257
T24	526635.1292	527023.8067
T25	526631.9243	526997.2362
T26	526642.6588	526997.7321
T27	526657.8415	526999.8871
T28	526661.0382	526999.8871
T29	526659.6410	526977.8485
T30	526658.6314	526974.1807
T31	526654.3859	526960.4494
T32	526657.4386	526955.1621
T33	526661.7404	526952.6752
T34	526659.6338	526948.6519

T35	526670.8891	526944.7222
T36	526694.3628	526942.7088
T37	526716.5349	526939.9379
T38	526719.7186	526942.6539
T39	526722.7755	526978.5623
T40	526732.2396	526978.5623
T41	526745.2267	526970.4907
T42	526755.3603	526966.2990
T43	526762.3296	526999.8089
T44	526770.7205	527018.9685
T45	526765.8220	527023.3473
T46	526773.1972	527035.4294
T47	526778.0156	527046.7319
T48	526797.9486	527047.9821
T49	526800.9167	527063.5675
T50	526811.8729	527063.4553
T51	526825.6714	527064.0689
T52	526829.7660	527072.1271
T53	526853.1922	527068.4086
T54	526898.9570	527064.9440
T55	526900.8320	527063.0781
T56	526901.4477	527044.9754
T57	526900.3960	527036.3398
T58	526898.5344	527030.1833
T59	526892.9507	527022.1465
T60	526888.2385	527000.6709
T61	526886.2988	526995.0701
T62	526886.2326	526981.0235
T63	526903.7283	526975.3442
T64	526934.0506	526974.7841
T65	526938.7293	526970.2720
T66	526944.2795	526966.4841
T67	526952.1321	526967.2326
T68	526965.1269	526963.3154
T69	526965.5519	526966.3161
T70	526970.0818	526965.6745
T71	526982.2884	526975.1532
T72	526990.3854	526983.7567
T73	526994.4092	526985.4970
T74	526998.3478	527000.1210
T75	526999.0793	527015.8585
T76	527001.9562	527031.2462
T77	527000.3577	527044.2750
T78	526994.0718	527052.4352

T79	526996.3644	527055.1113
T80	527014.1631	527058.0525
T81	527053.1745	527058.1528
T82	527058.2371	527094.1939
T83	527085.4471	527093.4203
T84	527095.6555	527102.3276
T85	527102.0610	527112.5190
T86	527101.9703	527131.5821
T87	527103.3836	527144.4799
T88	527092.3071	527161.3587
T89	527093.1008	527172.0372
T90	527033.1711	527173.0079
T91	527031.4884	527168.2549
T92	527014.5470	527169.7075
T93	527012.5220	527177.3481
T94	527011.7782	527196.3957
T95	527013.9977	527224.7729
T96	527044.5186	527227.7041
T97	527061.3773	527231.9115
T98	527054.6175	527250.3498
T99	527049.3329	527264.0292
T100	527049.1990	527271.4665
T101	527041.0723	527290.5543
T102	527037.0604	527305.4613
T103	527029.0932	527304.6474
T104	527013.3146	527301.9073
T105	527005.6188	527329.0025
T106	527007.5463	527329.1641
T107	527006.1559	527345.7409
T108	527002.4276	527348.8829
T109	526997.8460	527359.9489
T110	526997.8460	527365.4444
T111	526988.4460	527372.9120
T112	526978.8453	527371.9857
T113	526940.4060	527360.5666
T114	526930.2051	527389.0889
T115	526960.6888	527401.1005
T116	526959.0202	527416.8089
T117	526955.3039	527430.9236
T118	526953.2200	527433.2312
T119	526911.1283	527412.6894
T120	526900.6254	527403.7028
T121	526896.8366	527402.7478
T122	526896.4215	527403.9197

T123	526893.2403	527402.7927
T124	526894.3412	527401.5780
T125	526890.6574	527398.2391
T126	526886.2475	527413.9296
T127	526881.9083	527422.7068
T128	526867.6490	527415.6572
T129	526838.5250	527405.6403
T130	526828.0296	527398.3792
T131	526822.0321	527406.3617
T132	526813.3047	527413.9502
T133	526798.2288	527400.3048
T134	526792.3378	527396.6142
T135	526772.1897	527418.4817
T136	526755.3487	527404.5695
T137	526738.7931	527394.1189
T138	526731.2521	527389.0888
T139	526724.5805	527383.6901
T140	526710.3219	527365.0006
T141	526669.7694	527346.6246
T142	526668.6916	527341.9915
T143	526661.5797	527334.2856
T144	526651.6631	527324.8026
T145	526649.7562	527317.1707
T146	526625.0528	527309.1918
T147	526600.3461	527310.1677
T148	526596.9223	527304.0968
T149	526593.8333	527285.7796
T150	526580.8694	527277.3807
T151	526568.5069	527268.4506
T152	526562.1360	527266.5426
T153	526550.3234	527270.2936
T154	526539.0552	527268.6024
T155	526527.0125	527260.5814
T156	526529.5129	527255.4003
T157	526529.7726	527249.3954
T158	526543.9229	527217.8469
T159	526540.7839	527216.6234
T160	526527.4587	527208.3875
T161	526515.2138	527192.6374
T162	526514.0165	527185.2851
T163	526512.1530	527185.5453

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите



прекршни точки, означени со редни броеви од Т1 до Т163, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

### Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона пооделно согласно член 24 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).

Во рамките на планскиот опфат на село Кишава се утврдени повеќе групи на класи на намена:

#### А. Домување, односно класите на намени:

А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим

А1 – Домување во станбени куќи

А3 – Групно домување

#### Б. Комерцијални и деловни намени, односно класата на намена:

Б4 – Деловни простории

#### В. Јавни институции, односно класите на намени:

В1 – Образование и наука

В2 – Здравство

В5 – Верски институции

#### Г. Производство, дистрибуција и сервиси, односно класите на намени:

Г3 - Сервиси

Г4 - Стоваришта

#### Д. Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори, односно класите на намена:

Д3 – Спорт и рекреација

Д2 – Заштитно зеленило

Д4 – Меморијални простори

#### Е. Инфраструктура, односно класите на намени:

Е1 - Комунална инфраструктура

#### Суводолица(Река)

### Член 8

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Кишава се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување,

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Кишава се дефинира пристапот до

градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 142/15).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

### Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.

### Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање(Сл.весник на РМ, бр. 142/15).

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба да е помало од три (3) метри, согласно член 37, 38, 39 и 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 142/15).

### Член 11

Со Предлог-Одлуката за Општ акт за село Кишава се дефинира просторната организација и условите за градење во селско стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во станбени куќи – селско стопански дворови) освен

објектот за домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.)

#### Член 12

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Кишава се дефинира начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби. Изградбата на инфраструктурни водови и градби е планирано според изработен проект за инфраструктура. Проектот за инфраструктура се изработува согласно чл.52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14 и 44/15).

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена

А- домување, Б- Деловни и комерцијални намени, В- јавни институции, Г- производство, дистрибуција и сервиси и Д- зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори.

#### Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето – наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

#### Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р. Македонија бр. 142/15).

#### Член 15

При реализација на Општиот акт во целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна мрежав(далекувод, гасовод, траса на железница.....), водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките на опфатот.

#### Член 16

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се заверува од Градоначалникот на општина Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во електронски формат.

#### Член 17

Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план за село.

#### Член 18

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/10  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за донесување на Општ акт за село Братиндол и утврдување на услови за начинот на градење во село Братиндол - Општина Битола, за кое нема урбанистички план

1. Ја објавувам Одлуката за донесување на Општ акт за село Братиндол и утврдување на услови за начинот на градење во село Братиндол - Општина Битола, за кое нема урбанистички план, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/9  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 став (1), од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ бр. 199/14 и 44/15) член 22 и 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на услови за начинот на градење во село Братиндол-Општина Битола, за кое нема урбанистички план**

#### Член 1

Општиот акт за село Братиндол се изготвува согласно Годишната програма за изработување и донесување на Општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2014 година, донесена од Советот на општината Бр. 07-08/09 од 20.05.2014 год.

#### Член 2

Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог Одлука за Општ акт за село Братиндол – Општина Битола, назначена со решение бр. 08-950 од 11.08.2015 година од Градоначалникот на Општина Битола и за истата е добиена Согласно од Министерството за транспорт и врски со бр. 25-16952/2 од 16.12.2015 година.

#### Член 3

Предлог Одлуката за Општ акт за село Братиндол е изготвена од правното лице ДПТИ “Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14 и 44/15).

#### Член 4

Општиот акт за село содржи текстуален дел - Предлог Одлука, нумерички дел - табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:

1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА СЕЛОТО.....M=1: 10 000

2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Урбанистичка документација за село Братиндол.....M=1:2500  
3. Дигитализирани катастарски планови или архивски оригинали на катастарски планови .....M=1:2500  
4. Граница на опфат на селото, наменски зони и сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување ..... M=1:2500  
5. Споредба на граница на опфат со претходна урбанистичка планска документација.....M=1:2500

#### Член 5

Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на заверени дигитализирани архивски оригинали на дигитализирани катастарски планови во M=1:2500.

#### Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Братиндол се утврдува граница на опфат на село Братин Дол со вкупна површина од 25,16 ha. Границата на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.

Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните координати:

1.	X=528459.5517 Y=551230.0389
2.	X=528466.7347 Y=551215.4509
3.	X=528475.0257 Y=551202.1669
4.	X=528491.7637 Y=551164.6279
5.	X=528507.4917 Y=551169.7719
6.	X=528507.2757 Y=551189.6589
7.	X=528504.9797 Y=551209.2529
8.	X=528514.1197 Y=551237.7759
9.	X=528513.1567 Y=551257.2009
10.	X=528499.3537 Y=551266.7459
11.	X=528500.8888 Y=551274.0086
12.	X=528515.7467 Y=551282.3109
13.	X=528493.9597 Y=551331.2159
14.	X=528475.1967 Y=551354.1129
15.	X=528437.1667 Y=551368.1759
16.	X=528396.8307 Y=551390.1839
17.	X=528352.8367 Y=551391.1129

18.	X=528371.0757 Y=551348.7359
19.	X=528394.2387 Y=551329.5769
20.	X=528414.3327 Y=551309.7379
21.	X=528463.2387 Y=551269.0389
22.	X=528458.1717 Y=551262.3689
23.	X=528456.9587 Y=551245.4629
1.	X=528454.0627 Y=550529.4069
2.	X=528454.0627 Y=550529.4069
3.	X=528454.0627 Y=550529.4069
4.	X=528463.3777 Y=550511.5449
5.	X=528485.6277 Y=550504.9729
6.	X=528485.6277 Y=550504.9729
7.	X=528485.6277 Y=550504.9729
8.	X=528485.6277 Y=550504.9729
9.	X=528485.6277 Y=550504.9729
10.	X=528485.6277 Y=550504.9729
11.	X=528485.6277 Y=550504.9729
12.	X=528480.4607 Y=550503.5239
13.	X=528483.3457 Y=550404.4815
14.	X=528457.0547 Y=550396.6229
15.	X=528454.0907 Y=550393.9309
16.	X=528458.4767 Y=550387.1179
17.	X=528457.1867 Y=550376.8249
18.	X=528460.0137 Y=550344.4349
19.	X=528461.8177 Y=550330.1769
20.	X=528469.9417 Y=550301.5789
21.	X=528474.7667 Y=550290.4464
22.	X=528360.4712 Y=550275.6657
23.	X=528363.0847 Y=550255.4559
24.	X=528341.3137 Y=550244.1659
25.	X=528320.5797 Y=550237.6859
26.	X=528318.6617 Y=550247.2019
27.	X=528298.6237 Y=550242.3359
28.	X=528295.0857 Y=550253.4819
29.	X=528295.4277 Y=550273.6869
30.	X=528287.8767 Y=550304.6379
31.	X=528280.6647 Y=550323.7799
32.	X=528274.1597 Y=550361.1839
33.	X=528264.6727 Y=550358.8789
34.	X=528247.7097 Y=550400.5089
35.	X=528232.3357 Y=550394.5259

36.	X=528232.3357 Y=550394.5259
37.	X=528232.3357 Y=550394.5259
38.	X=528218.5017 Y=550411.8099
39.	X=528196.9307 Y=550449.1529
40.	X=528173.1767 Y=550480.0309
41.	X=528173.1767 Y=550480.0309
42.	X=528173.1767 Y=550480.0309
43.	X=528173.1767 Y=550480.0309
44.	X=528173.1767 Y=550480.0309
45.	X=528173.1767 Y=550480.0309
46.	X=528190.5977 Y=550498.3689
47.	X=528226.6217 Y=550523.7309
48.	X=528254.1637 Y=550551.8779
49.	X=528226.3076 Y=550548.1586
50.	X=528220.3917 Y=550552.0629
51.	X=528190.8357 Y=550571.5689
52.	X=528249.6382 Y=550625.0024
53.	X=528273.2177 Y=550612.5009
54.	X=528297.4547 Y=550628.7859
55.	X=528303.7177 Y=550628.0989
56.	X=528306.7277 Y=550632.7509
57.	X=528316.0587 Y=550649.4179
58.	X=528325.8197 Y=550643.2239
59.	X=528334.7627 Y=550672.9669
60.	X=528343.7967 Y=550692.1159
61.	X=528319.5637 Y=550707.2749
62.	X=528299.4307 Y=550707.0069
63.	X=528288.2577 Y=550694.4379
64.	X=528258.6197 Y=550690.4059
65.	X=528246.5987 Y=550685.3429
66.	X=528218.2227 Y=550667.0479
67.	X=528198.7547 Y=550650.0129
68.	X=528190.5337 Y=550654.1509
69.	X=528187.3157 Y=550666.1559
70.	X=528180.8457 Y=550667.7409
71.	X=528160.6737 Y=550683.0749
72.	X=528191.6047 Y=550720.1259
73.	X=528166.1557 Y=550730.7859
74.	X=528141.4917 Y=550743.6069
75.	X=528144.7877 Y=550766.7029
76.	X=528151.7683 Y=550787.7766

77.	X=528142.5967 Y=550792.0159
78.	X=528142.5967 Y=550792.0159
79.	X=528145.8857 Y=550809.1939
80.	X=528147.9477 Y=550818.2229
81.	X=528149.3807 Y=550828.4059
82.	X=528150.3431 Y=550846.6003
83.	X=528184.5567 Y=550848.7349
84.	X=528233.8877 Y=550830.7139
85.	X=528242.4247 Y=550831.0269
86.	X=528256.6767 Y=550839.2099
87.	X=528249.2977 Y=550859.0209
88.	X=528234.5617 Y=550880.2139
89.	X=528261.2617 Y=550891.9939
90.	X=528273.2857 Y=550872.6449
91.	X=528277.0657 Y=550866.8969
92.	X=528300.6737 Y=550820.1749
93.	X=528396.4417 Y=550891.5929
94.	X=528354.5107 Y=550951.8659
95.	X=528381.3417 Y=550968.2759
96.	X=528407.4077 Y=550992.3329
97.	X=528421.8577 Y=550993.8899
98.	X=528435.1007 Y=550969.6069
99.	X=528439.8737 Y=550950.1419
100.	X=528447.6867 Y=550937.0689
101.	X=528468.8577 Y=550912.9549
102.	X=528484.7817 Y=550882.7919
103.	X=528540.0927 Y=550919.1169
104.	X=528544.4357 Y=550925.8479
105.	X=528544.0267 Y=550942.4899
106.	X=528535.3787 Y=550968.2759
107.	X=528535.5217 Y=550988.0579
108.	X=528541.6737 Y=551035.6019
109.	X=528540.7477 Y=551074.8709
110.	X=528537.5557 Y=551087.0909
111.	X=528539.2487 Y=551094.3709
112.	X=528540.9677 Y=551101.3039
113.	X=528537.2327 Y=551119.7189
114.	X=528535.5801 Y=551122.5003
115.	X=528548.2707 Y=551130.0409
116.	X=528569.2337 Y=551134.7799
117.	X=528593.3997 Y=551141.6989

118.	X=528605.3007 Y=551149.5639
119.	X=528618.7717 Y=551159.5599
120.	X=528680.6497 Y=551089.6979
121.	X=528697.4217 Y=551099.1429
122.	X=528720.7867 Y=551117.9819
123.	X=528720.7307 Y=551127.9324
124.	X=528720.6747 Y=551137.8829
125.	X=528721.9897 Y=551153.7979
126.	X=528717.0177 Y=551164.6829
127.	X=528712.0457 Y=551175.5679
128.	X=528708.1435 Y=551179.8722
129.	X=528713.4367 Y=551184.6709
130.	X=528732.5450 Y=551210.3567
131.	X=528770.7714 Y=551196.2010
132.	X=528773.0717 Y=551202.4129
133.	X=528787.0067 Y=551226.1589
134.	X=528812.8837 Y=551214.2639
135.	X=528835.5317 Y=551193.4619
136.	X=528852.7907 Y=551180.0349
137.	X=528887.3697 Y=551140.0859
138.	X=528892.8827 Y=551129.6279
139.	X=528903.0047 Y=551104.6869
140.	X=528895.2717 Y=551090.9689
141.	X=528887.2877 Y=551082.7804
142.	X=528879.3037 Y=551074.5919
143.	X=528813.7247 Y=551037.1869
144.	X=528805.1557 Y=551041.2649
145.	X=528799.0377 Y=551079.3449
146.	X=528749.0517 Y=551046.2979
147.	X=528724.0607 Y=551034.5439
148.	X=528709.9817 Y=551055.5809
149.	X=528698.8087 Y=551052.7299
150.	X=528676.7707 Y=551039.4759
151.	X=528687.8697 Y=551013.8799
152.	X=528705.8441 Y=550991.9543
153.	X=528706.2332 Y=550991.2663
154.	X=528673.1417 Y=550972.5529
155.	X=528643.3637 Y=550956.8049
156.	X=528670.0497 Y=550940.4169
157.	X=528688.3957 Y=550925.2269
158.	X=528684.5077 Y=550906.0809

159.	X=528677.9107 Y=550904.7049
160.	X=528622.8437 Y=550915.8229
161.	X=528608.4787 Y=550904.9929
162.	X=528591.1037 Y=550907.0769
163.	X=528568.2367 Y=550906.9889
164.	X=528547.8037 Y=550903.4179
165.	X=528526.6917 Y=550896.1589
166.	X=528505.7497 Y=550881.6799
167.	X=528489.5987 Y=550865.9969
168.	X=528464.3077 Y=550845.8699
169.	X=528424.5147 Y=550800.9359
170.	X=528406.4337 Y=550767.2969
171.	X=528438.0593 Y=550790.2445
172.	X=528465.1717 Y=550809.6109
173.	X=528483.3457 Y=550824.9546
174.	X=528501.8067 Y=550836.9209
175.	X=528520.9277 Y=550839.5639
176.	X=528532.0002 Y=550838.3004
177.	X=528531.6203 Y=550835.2368
178.	X=528539.7417 Y=550792.0749
179.	X=528539.2597 Y=550772.8039
180.	X=528542.4957 Y=550766.8669
181.	X=528557.5907 Y=550752.7609
182.	X=528563.3227 Y=550747.5929
183.	X=528585.8587 Y=550724.9449
184.	X=528569.7587 Y=550710.9419
185.	X=528556.2807 Y=550698.1439
186.	X=528590.6487 Y=550670.0149
187.	X=528582.2127 Y=550667.2859
188.	X=528562.2517 Y=550645.9619
189.	X=528547.9827 Y=550626.6399
190.	X=528501.5077 Y=550651.1449
191.	X=528481.8167 Y=550657.2139
192.	X=528481.6827 Y=550644.2879
193.	X=528479.9867 Y=550634.8209
194.	X=528476.5707 Y=550619.2949
195.	X=528472.3217 Y=550601.2429
196.	X=528468.1777 Y=550596.4608
197.	X=528471.4387 Y=550593.6349
198.	X=528446.9667 Y=550563.4169
199.	X=528443.3127 Y=550560.6209

1.	X=528919.2127 Y=550926.6179
2.	X=528915.0557 Y=550939.1239
3.	X=528926.9277 Y=550940.9119
4.	X=528935.0477 Y=550944.0609
5.	X=528968.3157 Y=550941.6509
6.	X=528982.8327 Y=550940.6789
7.	X=528989.3657 Y=550939.7119
8.	X=528993.6777 Y=550941.1699
9.	X=529012.3067 Y=550957.7659
10.	X=529041.9037 Y=550954.5199
11.	X=529062.4207 Y=550946.7219
12.	X=529060.0757 Y=550930.8449
13.	X=529070.9317 Y=550880.3999
14.	X=529015.0297 Y=550877.6859
15.	X=529005.0087 Y=550876.4809
16.	X=528987.9577 Y=550891.5109
17.	X=528968.7857 Y=550891.0309
18.	X=528949.0497 Y=550899.1589
19.	X=528938.7677 Y=550906.9809
20.	X=528920.5717 Y=550923.2959
21.	X=528919.2127 Y=550926.6179

Границата на опфатот е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 23, од 1 до 199 и од 1 до 21, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

### Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на опфатот со име за секоја наменска зона поодделно согласно член 28 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, бр: 142/15).

Во рамките на опфатот на село Братиндол се утврдени повеќе групи на класи на намена:

#### Домување

A0 – Домување во станбени куќи со посебен режим

A1- Домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во селско-стопански двор.

А3 – Групно домување

**Б- Комерцијални и деловни намени**

Б1 – Мали комерцијални и деловни намени

**В- Јавни институции:**

В1- Образование и наука

В5- Верски институции

**Г- Производство, дистрибуција и сервиси:**

Г2- Лесна индустрија

Г3- Сервиси

Г4-Стоваришта

**Д- Зеленило и рекреација:**

Д3-Спорт и рекреација

Д4-Меморијални простори

**Е- Инфраструктура, односно класите на намени:**

Е1- Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура)

Е2- Комунална супраструктура (трафостаница)

**Член 8**

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Братиндол се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Братиндол се дефинира пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, бр: 142/15).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

**Член 9**

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.

**Член 10**

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината на објектите,

процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, бр: 142/15).

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“, бр.142/15).

**Член 11**

При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна мрежа (далековод, гасовод, траса на железница.....), водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките на опфатот.

**Член 12**

Со Одлуката за Општ акт за село Братиндол се дефинира просторната организација и условите за градење во селско - стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со Основна класа на намена А1 (домување во станбени куќи - селско-стопански дворови) освен објектот за домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција на селско-стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).

**Член 13**

Со Одлуката за Општ акт за село Братиндол се дефинира начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби..

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена А – домување, Б-комерцијални и деловни намени и В - јавни институции.

За објектите од останатите групи на класи на намена, доколку капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат, се изработува Проект за инфраструктура.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, („Службен весник на РМ“, бр. 199/14 и 44/15).

#### Член 14

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

#### Член 15

Сите параметри за уредување на просторот во опфатот кои не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, бр: 142/15).

#### Член 16

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се заверува од Градоначалникот на Општина Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во електронски формат.

#### Член 17

Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план за село.

#### Член 18

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/11  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/10  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска доку-



ментација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.11102 (зграда бр.1) во КО Битола 5 со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација - ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/12  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/11  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен Весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.18425 (зграда бр. 1 и 2) во КО Битола со намена А1-индивидуално домување, со намена А2-колективно домување, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/13  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со

**која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/12  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен Весник на РМ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола (Службен Гласник на Општина Битола бр. 10/05) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.11001 (зграда бр.1) во КО Битола 5 со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/14  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/13  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти на КП бр. 5599 (зграда бр.1 и 2) во утврдена во важечката урбанистичко планска документација - ДУП – БЛР 1 дел на град Битола и вклопување на истите во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/15  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седни-

цата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/14  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.706/2 (згр.3) во КО Раштани со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/16  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/15  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогла-

сување на намената на бесправниот објект на КП бр.587/2 и КП бр.587/3 во КО Горно Оризари со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, со намена А-домување, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ДУП – **Горно Оризари 1** дел на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/17  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/16  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.5222 (згр.3) во КО Битола со намена А1-индивидуално домување, со намена А2-колективно домување, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ДУП БЛР 1 дел на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/18  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на**

**урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/17  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен Весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.5332/6 (зграда бр.1) во КО Битола со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска

документација-ДУП – СМС запад - 2 дел на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/19  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/18  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска

документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

## Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на неправниот објект на КП бр.4900/2 (зграда бр.1 и 2) во КО Битола 4 со намена А-домување, со намена Д-зеленило и рекреација, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/20  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот**

## објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/19  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.18246 (зграда бр.1) во КО Битола со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ДУП – **сервиси на мало стопанство Буковски мост 1** на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/21  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/20  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.11060 (згр.1) во КО Битола 5 со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/22  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

**З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко

планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/21  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.11190/2 (згр.1) во КО Битола 5 со намена А-домување, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/23  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска



Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/22  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО**

### **Буково во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.523 во **КО Буково** со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/24  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/23  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.689/2 во КО Дихово со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/25  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/24  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.218/5 во **КО Трново** со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/26  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Крстоар** во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Крстоар** во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/25  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во **КО Крстоар** во идна урбанистичко планска документација

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.916/2 во **КО Крстоар** со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/27  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на

**урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/26  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.1455/1 и зграда бр.1 и 2 на КП бр.1825/4

во **КО Крклино** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/28  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/27  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот

на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.2, 3 и 4 на КП бр.430 во **КО Братиндол** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-03/29  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/28  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр. 1 на КП бр.593/2 во **КО Нижополе** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/30  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/29  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО**

### **Бистрица во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.1188 во **КО Бистрица** со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/31  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/30  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 и 2 на КП бр.1732 во **КО Долно Оризари** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/32  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелеска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/31  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска доку-

ментација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.143 во **КО Раштани** со намена ГЗ – сервиси и мало стопанство во идна урбанистичко планска документација:

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/33  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за материјално-финансиско работење Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола**

1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за материјално-финансиско работење Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/32  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на

Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за материјално-финансиско работење Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола**

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Елизабета Наковска, ул. „Прилепска“ бр. 60/40-Битола како член од Надзорниот Одбор за материјално-финансиското работење на Домот за стари лица „Сју Рајдер“-Битола.

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Јулијана Поповска-дипломиран економист, ул. „Таки Даскалот“ бр. 6А-Битола како член во Надзорниот Одбор за материјално-финансиското работење на Домот за стари лица „Сју Рајдер“-Битола.

3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/34  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-Битола**

1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 29.01.2016 година.



2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-94/33  
03.02.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 124 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр.103/08...145/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.01.2016 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-Битола

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Бошко Геровски и Горан Мисимовски од членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-претставници од основачот Општина Битола.

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Јован Ташевски - ССС Гимназиско образование од село Бистрица и Гојко Стевоски - ССС Техничко образование од село Кравари како членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-претставници од основачот Општина Битола.

3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-03/35  
29.01.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

## СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за усвојување Финансискиот план и Програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година .....	1	на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 19
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма за работа на Советот на млади на Општина Битола за 2016 година.....	2	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.. 19
О Д Л У К А за определување на висината на благајничкиот максимум .....	2	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 20
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ - Битола .....	3	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 21
О Д Л У К А за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила .....	4	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 21
О Д Л У К А за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Општина Битола.....	4	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 21
ПРОГРАМА за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година .....	5	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 22
О Д Л У К А за донесување на Општ акт за село Кишава и утврдување на услови за начинот на градење во село Кишава - Општина Битола, за кое нема урбанистички план.....	6	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 23
О Д Л У К А за утврдување на услови за начинот на градење во село Братиндол-Општина Битола, за кое нема урбанистички план .....	11	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 24
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 16		О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 24
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 17		О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 24
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација... 18		О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните

објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација .....	25	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација .....	26	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација.....	30
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација .....	26	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација.....	31	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација.....	31
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација .....	27	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кркино во идна урбанистичко планска документација .....	28	Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за материјално-финансиско работење Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола.....	32
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација .....	29	Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-Битола.....	33		

**Издавач: Општина Битола**  
**тел. 047 234 234; 047 208 300**

Буџет на Општина Битола  
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.  
Д.Б. 4002996128471  
Приходна Шифра 725211